



До

Понудувачите

ПРЕДМЕТ: Одговор на поставено прашање по Јавен повик за интервентна набавка на респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со Коронавирус- COVID-19 за време на траење на вонредната состојба.

Почитувани,

До комисијата за спроведување на постапката на јавниот повик при Министерство за здравство на РСМ од страна на заинтересиран понудувач пристигнато е прашање во електронска форма во врска со објавениот Јавен повик за “интервентна набавка на респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со Коронавирус- COVID-19 за време на траење на вонредната состојба”.

ПРАШАЊЕ (цитат):

1. Не е наведено дали отворањето на понудите ќе биде јавно или тајно?
- ако е јавно и транспарентно, кој има право да присуствува?

ОДГОВОР: Согласно препораките од Владата на Република Северна Македонија за спречување на ширењето на COVID-19, а со цел заштита на здравјето на граѓаните на Република Северна Македонија, отворањето на понудите ќе биде спроведено преку SKYPE и на понудувачите кои ќе учествуваат со свои понуди и кои ќе достават понуди преку архивата на Министерство за здравство при што ќе добијат псимен документ - инструкции за вклучување во јавното отворање преку SKYPE акаунт. Покрај ова записникот од отворањето ќе биде јавно објавен на веб страната на МЗ.

ПРАШАЊЕ (цитат):

2. Не е пропишана од Ваша страна точната форма на поднесување т.е како треба да гласи тендерската документација затворена во плико? („НЕ ОТВАРАЈ“ -тендерска документација, со број за кој Јавен повик се работи)
-без ова да е нотирано, може уште во архива да се отвори

ОДГОВОР:

Понудата и придружната документација, се доставува во хартија во запечатен плик најдоцна до крајниот рок за поднесување на понудите, кој:

- е адресиран со точна адреса на Институцијата која го спроведува Јавниот повик - Министерството за здравство, ул. 50-та Дивизија бр.14, 1000 Скопје;
- содржи информација за предметот на Јавниот повик – “За Јавен повик за интервентна набавка на на респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со

Коронавирус- COVID-19 за време на траење на вонредната состојба”;

- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“ пред времето и датумот означен како краен рок за поднесување на понудите.

ПРАШАЊЕ (цитат):

3. Јавниот повик е без број?

ОДГОВОР:

Архивски број на Јавниот повик е 20-2994/2 од 06.04.2020 година. Истиот не е објавен бидејќи прикачениот документ е во Word формат, со цел заинтересираните понудувачи да можат да го пополнат Образецот на понудата.

ПРАШАЊЕ (цитат):

4. Не е пропишан Гарантен рок на машините?

ОДГОВОР:

Бидејќи се работи за нова опрема, за понудената опрема прифатлив е гарантен рок кој не смее да биде пократок од рокот пропишан од производителот на опремата.

ПРАШАЊЕ (цитат):

5. Не е пропишан вид на Сервис, одржување и поправка во гарантен рок?

ОДГОВОР:

Видот на сервисот, одржувањето и поправката во гарантниот рок треба да се спроведува на начин утврден во гарантниот лист издаден од понудувачот и согласно Законот за облигационите односи.

ПРАШАЊЕ (цитат):

6. Не е пропишано за техничкиот персонал, кој ќе биде одговорен за монтажа, инсталација и обука на персоналот, дека МОРА да има Сертификати за помината обука кај производителот, како и опис на нивна стручна и образовна квалификација?

ОДГОВОР:

Согласно точка III.1 од Јавниот повик, понудувачот е должен да обезбеди стручен технички персонал задолжен за инсталирање, одржување со техничка помош и обука на персоналот кој ќе работи со опремата.

ПРАШАЊЕ (цитат):

7. Не е јасно пропишано дека понудувачот треба да има Решение за вршење дејност промет на големо со медицински средства-издадено од МАЛМЕД?

ОДГОВОР:

Согласно точка II.2 од Јавниот повик, Како доказ за исполнување на правото на учество, понудувачот е потребно да достави потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот на јавниот повик или доказ дека припаѓа на соодветно



Република Северна Македонија
Министерство за здравство

професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Со почит,

Комисија за спроведување на
Јавен повик

